



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 19 април 1968  
Скопје  
Број 14  
Год. XXIV

Претплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

131.

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

I. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — Скопје:

1. инж. Радомир Велинец, асистент на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје;

2. Аница Петрушева, виши кустос на Етнологскиот музеј во Скопје и

3. Драган Шојлевски, инженер во Заводот за урбанизам и станбено-комунална техника во Скопје.

II. За членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, со мандат од две години се именуваат:

1. дипл. инж. арх. Звонко Никуљски, директор на Заводот за урбанизам и станбено-комунална техника;

2. Методија Соколовски, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје;

3. Живко Василевски, член на Извршниот одбор на Републичката конференција на ССРМ.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-625/1

22 март 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Никола Минчев, с. р.

132.

Врз основа на член 15 од Законот за Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

I. Се разрешува Ангел Чемерски од функцијата претседател на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа, по негово барање.

II. Се разрешува Спасител Кулјан од функцијата член на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа.

III. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа, се именуваат:

а) за претседател

Гога Николовски, секретар на Републичката конференција на ССРМ;

б) за член

Нанче Илиевски, директор на сектор во Железарницата „Скопје“ во Скопје.

IV. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-853/1

22 март 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Никола Минчев, с. р.

133.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

I. Се именува за советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање Стојан Калеов, раководител на група во Републичкиот завод за општествено планирање.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-2679/1-67

22 март 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Никола Минчев, с. р.

134.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА

I. Се разрешува од должност помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија инж. Благоја Филиповски, поради заминување на нова должност.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-854/1

22 март 1968 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Никола Минчев, с. р.

135.

Врз основа на член 11 од Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

I. Се именува за директор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството инж. Благоја Филиповски, досегашен помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-855/1

22 март 1968 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Никола Минчев, с. р.

136.

Врз основа на член 57 од Законот за архивската граѓа и архивите („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА МАКЕДОНИЈА

I. Се именува за директор на Архивот на Македонија Димче Стојанов — Мире од Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-533/1

22 март 1968 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Никола Минчев, с. р.

137.

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе („Службен весник на СРМ“, бр. 36/66), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА БРИШЕЊЕ ОД СПИСОКОТ НА РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОСНО СТРУЧНИ СЛУЖБИ КОИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕМЕ, ЗА УТВРДУВАЊЕ КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕ И ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА НА СЕМЕТО

1. Од списокот на работни организации односно стручни служби кои исполнуваат услови за вршење стручна контрола на производство на семе, за утврдување квалитетот на семето и за вршење анализа на семето, утврдени со решение број 07-784/1 од 10. IV. 1967 година („Службен весник на СРМ“, бр. 15/67), се брише Институтот за маслодајни култури — Кавадарци, а сега Земјоделска опитна станица поради неисполнување на условите предвидени со член 3, 6 и 7 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе.

2. Ова решение влегува во сила веднаш со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-718

5 април 1968 година

Скопје

Републички секретар  
за земјоделство и шумарство,  
Инж. Трајко Апостоловски, с. р.

138.

Врз основа на точка III од Одлуката на Извршниот одбор на Стопанската банка — Скопје за поблиските намени и услови за давање кредити од средствата на Кредитниот фонд за станбено-комуналната изградба во 1968 година, донесена на седницата од 27. III. 1968 година, Стопанската банка — Скопје, распишува

### К О Н К У Р С

#### ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ СТОПАНСКАТА БАНКА — СКОПЈЕ ЌЕ ДАВА КРЕДИТИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

I. Стопанската банка — Скопје (во натамошниот текст: Банка), од средствата на Кредитниот фонд за станбено-комуналната изградба во 1968 година, ќе дава кредити за учество во изградбата на комунални објекти (водовод и канализација).

II. Корисници на кредитите од претходната точка можат да бидат комунални работни организации и општествено-политички заедници.

III. Кредитите од точката I ќе се одобруваат под следниве услови:

— срок за враќање до 15 години,

— интересна стопа 1% годишно, и

— учество најмалку 60% од претсметковната вредност на инвестицијата.

IV. Корисниците на кредитите се должни да обезбедат средства за полагање 10% гарантен износ од претсметковната вредност на инвестиционите работи за кои според важечките прописи се плаќа гарантен износ.

V. Првенство при давањето на кредитите ќе имаат инвеститорите кои:

1. ќе обезбедат поголемо учество од пропишаното со конкурсот;

2. ќе понудат покус срок за изградба на инвестициониот објект и за враќање на кредитот.

VI. Кон барањето за кредит кредитобарачите треба да поднесат:

1. Инвестициона програма составена според Основниот закон за изградба на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67);

2. Доказ за обезбедување на средства за учество во трошоците на инвестицијата и гарантен износ. Доказот треба да биде заверен од страна на Банката кај која се водат тие средства дека таа е согласна да изврши блокирање на постојните средства и на приливот на средствата во висина на потребните средства за учество и гарантен износ;

3. Извод од записникот од одржаната седница на надлежниот орган на која е одлучено да се задолжи претпријатието, односно општествено-политичката заедница;

4. Завршна сметка (ако инвеститорот е стопанска организација) за последната година.

VII. Одобрувањето на кредитот Банката може да го услови со поднесување на гаранција.

VIII. Барањето за кредит, со сите прилози од точката VI (освен под 4), се поднесува во 2 (два) примероци до Стопанската банка — Скопје, во срок од 45 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

IX. Со објавувањето на овој конкурс престанува да важи Конкурсот за условите и начинот под кои Стопанската банка — Скопје ќе дава кредити за изградба на комунални објекти („Сл. весник на СРМ“, бр. 34/66).

X. Конкурсот влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11/549

8 април 1968 година

Скопје

Стопанска банка — Скопје  
Генерален директор,  
Тр. Иваловски, с. р.

## Службени објави

### ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 10 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека во регистарот на производители на семе се запишани следните организации:

— Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ — Ресен за производство на семе од фуражни култури. Рег. број 39, страна 39, книга I, решение бр. 10-193/1 од 5. III. 1968 година;

— Институтот за памук — Струмица за производство на семе од градинарски култури. Рег. број 19, страна 19, книга I, решение бр. 10-297/2 од 12. III. 1968 година;

— Земјоделското стопанство „Сопотско Поле“, с. Сопот за производство на семе од индустриски култури — памук. Рег. број 10, страна 10, книга I, решение број 10-408 од 12. III. 1968 година;

— Земјоделската задруга „Ран производ“ — Куманово за производство на семе од индустриски култури — памук. Рег. број 15, страна 15, книга I, решение број 10-491/1 од 12. III. 1968 година.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

### ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 10 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека во Регистарот на доработувачи на семе се запишани следните организации:

— Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ — Ресен за доработка на семе од фуражни култури (сточен грашок и лупина). Рег. број 30, страна 30, книга I, решение бр. 10-193/2 од 5. III. 1968 година;

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелогонија“ — Битола за доработка на семе од житни култури. Рег. број 31, страна 31, книга I, решение бр. 10-507 од 12. III. 1968 година.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

## О Б Ј А В А

### ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 11 став 2 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека од Регистарот на производители на семе се брише следната организација:

— Институтот за маслодајни култури, а сега Земјоделска опитна станица во Кавадарци за производство на семе од индустриски и фуражни култури. Рег. број 5, страна 5, книга I, решение број 07-476/1 од 10. IV. 1967 година.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

## О Б Ј А В А

### ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство, во смисла на член 11 став 2 од Законот за условите под кои работни организации можат да произведуваат и доработуваат семе, објавува дека од Регистарот на доработувачи на семе се брише следната организација:

— Институтот за маслодајни култури — Кавадарци, а сега Земјоделска опитна станица, за доработка на семе од индустриски и фуражни култури. Рег. број 3, страна 3, книга I, решение број 07-476/8 од 10. IV. 1967 година.

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ  
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Напрта Данило од Малешица против тужената Напрта Елена од Кичево, сега со непознато место на живеење, за развод на брак. Вредност на спорот 500 нови динари.

Се поканува тужената Елена Напрта, во рок од 30 дена да се јави лично во судот или да ја достави својата сегашна адреса.

До колку во одредениот рок тужената не се јави, ќе ѝ биде поставен привремен старател во смисла на член 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси во предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 205/68. (32)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Во овој суд е покрената оставинска постапка по смртта на Павле Алфонс Зајфет од Штип.

Бидејќи не се знае дали оставителот има наследници се повикуваат лицата кои полагаат право на наследство да се пријават на овој суд во рок од 1 година од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ — Скопје.

По истекувањето на овој рок ако не се јави никој кој полага право на наследство оставината согласно член 133 од ЗН ќе се предаде на Општинското собрание — Штип.

Од Општинскиот суд во Штип, О. бр. 114/65. (31)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршен III клас Вечерна трговска школа во Прилеп, во учебната 1933/34 година, на име Методија Здравев Лешкоски од Прилеп, ул. „Илија Игески“ бр. 5.

Се поканува секое лице што го нашло или ќе го најде горенаведеното свидетелство да јави на Општинскиот суд во Прилеп, во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 310/68. (30)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар, по правната работа на тужителот Кајаји Афуз Усеин, ул. „Ленинградска“ бр. 2 — Гостивар, против тужениот Гаши Мустафа Хаким од Гостивар, сега со непознато место на живеење, поради неисполнување на договор во износ од н. дин. 1.800, постави привремен застапник и тоа Тајар Гушо, учител во Осумгодишното училиште „Моша Пијаде“ — Гостивар, врз основа на член 77 став 2 т. 4 од ЗПП, бидејќи местото на живеење на тужениот е непознато, а нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот во напред наведената правна работа сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред овој суд, односно додека органот на старателството не го извести судот дека е поставен старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 227 од 21. III. 1968 година. (28)

### ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. III. 1967 година, страна 42, реден број 6, е запишано следното: Бирото за книговодство во Штип престана со својата работа и е ставено во редовна ликвидација.

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Божилков Михаил, Бреслиски Ладе и Марковиќ Милица.

Претседател на ликвидационата комисија е Ладе Бреслиски, кој е овластен да ги потпишува сите финансиски документи.

Ставањето на Бирото во редовна ликвидација е запишано во регистарот врз основа записникот на членовите на ликвидационата комисија од 17. I. 1967 година и решението бр. 01-8308/1 од 29. XII. 1966 година на Собранието на општината Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 77/67. (729)

### РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 262, страна 71, книга II е запишана под фирма: Завод за запослување на работниците — Гостивар — Испостава во Дебар. Предмет на работењето на испоставата е: да врши стручно оспособување и преквалификација на времено безработните лица, да врши подготовки на привремено безработните работници за запослување, да прима пријави за слободни работни места, упразнети работни места и запослени работници во работните организации, како и да дава препораки за запослување на работници, да врши евиденција на привремено незапослените како и да издава потребни потврди на работниците дека се под евиденција, како и други потврди за кои ќе води евиденција Испоставата, ќе поднесува решенија за материјално обезбедување на привремено безработните од тоа подрачје, кои ќе ги потпишува шефот на испоставата, ќе врши заверка на здравствените книшки на привремено незапослените работници и нивните семејства, ќе подготвува месечни и шестомесечни извештаи за движењето на привремено незапослените и нивните права, како и други извештаи, ќе врши и други работи кои ќе му бидат ставени во надлежност од страна на заводот.

Испоставата е основана од Општинскиот завод за запослување на работниците — Гостивар, со одлука бр. 01-704/1 од 1. X. 1966 година.

Испоставата во Дебар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето Јован Штерјоски, шеф на Испоставата.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 342 од 17. XI. 1966 година. (5)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 496, страна 21, книга III е запишано следното: На досегашниот директор на Основното училиште „Маршал Тито“ — с. Орланци, Кичевско, Стреоски Атанас, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Основното училиште „Маршал Тито“ село Орланци, Кичевско е назначен Михајловски Зоран, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластува-

њето, со стариот регистриран потписник Пандиловски Благоја, сметано од 8. IX. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 85 од 29. IX. 1967 година. (1570)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 19. V. 1967 година, рег. бр. 132/65 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на примариусот д-р Сободан Тодора Паламаревиќ, директор на Специјалната болница за коснозглобна ТБЦ — Охрид.

Се овластува д-р Петар Илиев Мостров, директор, да ја потпишува установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 19/67. (1019)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 30. I. 1967 година, рег. број 137/65, е запишано конституирањето на Медицинскиот центар во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 9/67. (172)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 14. VI. 1967 година, рег. број 11/66, е запишано следното: Се проширува дејноста на Работничкиот универзитет во Ресен, уште со вршење поправки на радио ТВ апарати, вршење електроинсталатерски дејности и вршење поправки на сите апарати на домаќинството.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 04-220/1 од 8. IV. 1967 година од Работничкиот совет на Работничкиот универзитет — Ресен и согласноста бр. 04-5366/1 од 14. VI. 1967 година на Собранието на општината Ресен — Одделение за стопанство — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 23/67. (1264)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 25. XI. 1966 година, страна 87, реден број 2, е запишана промената на досегашниот директор на Локалната радио станица од Струмица, Горѓи Митев, на чие место за в. д. директор е назначен Горѓи Јанев.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа одлуката бр. 49 од 5. X. 1966 година на работната заедница на установата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 116/66. (121)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 13. II. 1967 година, страна 72, реден број 3 е запишана промената на досегашниот в. л. директор на Управата за градско зеленило од Штип, Александар Нацев, на чие место за в. д. директор е назначен инж. агроном Зоран Којзеклиски.

Правото за потпишување на досегашниот книговодител, Васил Велев и натаму продолжува.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа поднесената пријава бр. 05-63/1 од 4. II. 1967 година од страна на в. д. директорот на установата, одлуката бр. 05-62/1 од 4. II. 1967 година на Работничката заедница и решението бр. 01-8319/1 од 29. XII. 1966 година на Собранието на општината Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 11/67. (872)

### РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите, на 31. V. 1967 година, рег. број 24/55, книга II е запишано следното: Земјоделската задруга „Победа“ с. Вешиште се става под присилна управа, а за присилен управител е назначен Шоковски Илија од Прилеп, кој е овластен да ја потпишува задругата.

Земјоделската задруга „Победа“ с. Бешиште е ставена под присилна управа по решение бр. 01-1903/1 од 27. IV. 1967 година на Општинското собрание — Прилеп со кое е одреден и присилниот управител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 147/67. (1052)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 200, страна 389, книга II, е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите, од рег. бр. 200, страна 389, книга II Сточарско-живинарската задруга „Македонија“ село Арнакија, Скопско, бидејќи се присоединува со Градежно-занаетчиската задруга „Иднина“ од село Веница, Кочанско, во Работна организација за производство, откуп, продажба, градба, висока и ниска, занаетчиски услуги, сточарство, живинарство и рибарство „Славеј“ во село Веница, Кочанско.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 844 од 29. XII. 1966 година. (218)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 26. VI. 1967 година, страна 108, ред. број 1 е запишано основањето на Продавница, со седиште на патот Рудник — Дамјан.

Продавницата ќе врши продажба на индустриски, прехранбени и земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Пилав Тепе“ од с. Дамјан — Радовичко.

Раководител на Продавницата е Грозда Митрова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на задругата.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 136 од 5. V. 1967 год. на работничкиот совет на задругата и уверението бр. 1139 од 6. V. 1967 година на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 196/67. (1182)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 30. X. 1967 година, страна 125, реден број 5 е запишано основање на Откупна станица, со седиште во село Дабиле, Струмичко. Откупната станица врши откуп на сите видови земјоделски производи.

Откупната станица е основана од Земјоделската задруга „Струмешница“ с. Дабиле, Струмичко.

Раководител на Откупната станица е Васил М. Пеџанов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето на Откупната станица е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 945 од 10. X. 1967 година, на Задругниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 363/67. (1693)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 7. VI. 1967 година, страна 121, реден број 1 е запишано основањето на Земјоделската задруга „Јане Сандански“, со седиште во село Муртино, Струмичко. Предмет на работењето на задругата е организирање и унапредување на земјоделството во целост; вршење на сите услуги во земјоделството; набавка на репродукциони материјали, како и набавка на земјоделски машини (алапки) за потребите на земјоделските производители; откуп на сите видови земјоделски како и сточарски производи; снабдување на сите видови индустриски и прехранбени (колонијални) стоки; вршење на угостителски услуги со промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци како и промет со сувомесни производи.

Задругата ќе ја потпишуваат Никола Манев, в. д. директор и Јосиф Илија Јовев, претседател на задругниот совет.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на уверението бр. 07-4073/1 од 30. V. 1967 година на Санитарниот инспектор на Собранието на општината Струмица и одлуката бр. 01-1/67 од 9. V. 1967 година на основачите на задругата и тоа: Маневски Никола, Јовевски, Јосиф, Јовска Милка, Коцевски Р. Борис, Коцев П. Алекса, Милчев Р. Тимо, Георгиев Л. Атанас, Јовевски Атанас Јосиф, Поцков К. Павле, Поцков Т. Ванчо, Илиев П. Борис, Гуголанов Р. Алекса, Паланков И. Лазар, Вучков Илија Ванчо, Азманов Ј. Јосиф, Велков Т. Васил, Велков Т. Костаки, Вучков Р. Трајко, Панов М. Мојсеј, Донева К. Трајко, Крстев Котев Миле, Јовев Танев Здравко, Трајков Боцев Киро, Вучков Илија Гоне, Николов Војничев Јосиф, Паланков Лазаров Благој, Војничев Никола Васил, Конев Павлов Асен, Трајков Гоцев Благој, Пандев Илиев Асен и Поцков Костадинов Тимо.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 196/67. (1187)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 198, страна 381, книга II е запишано следното: Досегашниот директор на Земјоделската задруга „Река“, с. Орланди, Скопје, Белули Рамадан Иса, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на Земјоделската задруга „Река“ — село Орланди е назначен Неби Пафер Вели, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со ново-назначениот потписник Даути Имер, книговодител, сметано од 15. VI. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 578 од 16. VI. 1967 година. (1065)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 97, страна 465, книга I е запишано следното: Досегашниот потписник на Самостојниот градежно-занаетчиски погон во Скопје, ул. „Партизанска“ бр. 5, на Станбеноштедната задруга „20 јуни“ — Скопје Андов Васил, книговодител, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов потписник на Самостојниот градежно-занаетчиски погон во Скопје на Станбеноштедната задруга „20 јуни“ — Скопје е назначен Догов Ѓорѓи Петар, технички раководител, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Дураковски Фејзула Мемет, раководител, сметано од 15. VI. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 577 од 16. VI. 1967 година. (1005)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 198, страна 381, книга II е запишано следното: Дејноста на Набавно-продажната задруга „Река“, село Орланди, Скопско, согласно одлуката бр. 67 од 10. III. 1967 година и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: снабдување со прехранбени артикли, индустриска стока, колонијал, галантерија, алкохолни и безалкохолни пијалоци, текстил, градежен материјал, огревно дрво и сточна храна на мало; врши откуп на сите видови земјоделски производи, жива стока (крупа и ситна) и сточни производи, огреен и градежен материјал, кооперирање со земјоделски производители во земјоделството, сточарството, говедарството, свињарството, живинарството, пчеларството и други видови домашни ракотворби; производство на овошје и зеленчук, лековити билки, природна ракија, сточни и млечни

производи, дрвени преработки од сопствено сечиште, производство на вар и други производи кои ги има на својот терен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 445 од 22. VI. 1967 година. (901)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 198, страна 381, книга I е запишано следното: Седиштето на Набавно-продажната задруга „Река“ село Брест се преместува од село Брест во село Орланци, Скопско, согласно одлуката бр. 54 од 27. II. 1967 година на задружниот совет и решението бр. 06-2561 од 21. II. 1967 година на Собранието на општината Кале — Скопје.

Досегашниот управен одбор е сменет и за членови на новиот управен одбор се избрани, согласно записникот бр. 52 од 24. II. 1967 година, од одржаниот состанок на задружниот совет следните лица: Амети Челеби, Шаип Ајвази, Цемаил Рахмани, Алија Авди, Али Џафери, Саут Имер, Раман Ферати. За претседател на управниот одбор е избран Цемаил Рахмани.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 204 од 4. III. 1967 година. (428)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 25. XI. 1966 година, страна 99, реден број 7 е запишана промената на досегашниот управник на Земјоделската задруга (под присилна управа) „Веласица“ од с. Костурино, Струмичко, Петар Терезиев, на чие место за присилно управител е назначен Стојан Атанасов Митев. Потписникот Мило Николов Ѓорѓиев и натаму останува да ја потпишува задругата.

Промената на управителот е запишана во регистарот врз основа на решението бр. 1944/1 од 17. III. 1966 година, на собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 99/66. (147)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, на 9. V. 1967 година, страна 65, реден број 1 е запишано основање на Занаетчиско-молерофарбарска задруга „Сјај“, со седиште во Штип. Задругата ќе обавува молерофарбарска дејност.

В. д. управител на задругата е Митруш Нацев. Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на записникот на санитарниот инспектор при Собранието на општината Штип и одлуката на основачкото собрание што го сочинуваат група граѓани: Митруш Нацев, Стојче Трајчев, Ѓорѓи Богданов, Лазо Арсов, Павле Орданов, Панче Манев, Стојче Донеџ, Ванчо Герасимов, Коле Иванов и Васо Велев.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 140/67. (1117)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1, страна 7, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Нов живот“ — село Папрадник, под присилна управа, ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, присилниот управник Османовски Фазлија и Муслимовски Дамаил, шеф на сметководството на задругата, сметано од 23. VII. 1966 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 648/21. XII. 1966 година. (324)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 270, страна 1055, книга I е запишано следното: Дејноста на Градежно-занаетчиската задруга „Лисец“ — Крива Паланка, се проширува согласно одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост и со: производство на градежни цигли,

одржување на возен парк и вршење на механички услуги.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 255 од 22. V. 1967 година. (909)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 60, страна 235, е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Земјоделската задруга „Нова Македонија“, село Страцин, Кумановско, Стојко Лазаровски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Земјоделската задруга „Нова Македонија“, село Страцин, Кумановско, е назначен Војо Ангеловски, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Зарко Митевски, книговодител, сметано од 6. VI. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 559 од 16. VI. 1967. (973)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 12, страна 489, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на задругите, рег. бр. 12, страна 489, книга I, Погонот за самостојна пресметка во село Слупчане, на Земјоделската задруга „Липково“ — село Липково, бидејќи се присојединува кон Земјоделската задруга „Башкими“ село Слупчане, Кумановско, согласно одлуките на задружните совети.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 521 од 16. VI. 1967 година. (975)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 99, е запишано следното: кон Земјоделската задруга „Башкими“ село Слупчане, Кумановско, се присојединува Погонот со самостојна пресметка во село Слупчане, на Земјоделската задруга „Липково“ — село Липково, согласно одлуките на задружните совети.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 522 од 16. VI. 1967 година. (976)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите, на 31. V. 1967 година, рег. бр. 1/61, книга I е запишано следното: Земјоделската задруга „Братство“ с. Кореница, престана со својата работа и се брише од регистарот на задружните организации, кој го води овој суд, поради присојединување кон Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ — Крушево.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 191 од 1. III. 1967 година од задружниот совет на Земјоделската задруга „Братство“ с. Кореница и одлуката бр. 09/9 од 1. III. 1967 година од работничкиот совет на Земјоделското стопанство „Мише Ефтимов“ — Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 107/67. (1050)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 403, страна 425, книга I е запишано следното: Досегашниот директор на Земјоделската задруга „Иван Сливков“ с. Паликура, Ѓорѓиевски Костов Наум, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Земјоделската задруга „Иван Сливков“ село Паликура е назначен Ставрев Недев Драган, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа:

Манев Данев Лазар, благајник, Јованов Јорданов Драги, евидентичар, сметано од 17. II. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 367 од 15. VI. 1967 година. (1056)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 99, страна 493, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Вашкими“ село Слупчане — Продавница број 3 во с. Старо Нагоричане, Кумановско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на селскостопански, индустриски, прехранбени и непрехранбени производи и друго.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Вашкими“ село Слупчане, Кумановско, со одлука бр. 11/1 од 17. IV. 1967 година.

Раководител на продавницата е Ибраими Деари.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 523 од 16. VI. 1967 година. (1127)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 99, страна 493, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Вашкими“ село Слупчане — Продавница број 3 во Старо Нагоричане, Кумановско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на селскостопански, индустриски, прехранбени и непрехранбени производи и друго.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Вашкими“ село Старо Нагоричане, со одлука бр. 11/3 од 17. IV. 1967 година.

Раководител на продавницата е Серафимовски Божин.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 619 од 14. VII. 1967 година. (1200)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 100, страна 497, книга I е запишана под фирма: Набавно-продажна задруга „Нова Лирија“ село Белановци — Продавница број 1 во село Белановци. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени и индустриски стоки и производи од земјоделието.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Нова Лирија“ село Белановци, со одлука број 78 од 5. VII. 1967 година.

Раководител на продавницата е Мејдија Авди.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 790 од 22. VIII. 1967 година. (1349)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 100, страна 497, книга I е запишана под фирма: Набавно-продажна задруга „Нова Лирија“ село Белановци. Продавница број 2 во село Черкези. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови прехранбени и индустриски стоки, производи од земјоделието, како и друг материјал.

Продавницата е основана од задружниот совет на Набавно-продажната задруга „Нова Лирија“ село Белановци, со одлука бр. 49/1 од 5. VI. 1967 год.

Раководител на продавницата е Азири Ајрула.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 789 од 22. VIII. 1967 година. (1350)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 100, страна 497, книга I е запишано следното: Набавно-продажна задруга „Нова Лирија“, село Белановце, Кумановско е конституирана на 17. VII. 1967 година, согласно записникот бр. 75/1 од 20. VII. 1967 година, 76/1 и 77/1 од 20. VII. 1937 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 764 од 15. VIII. 1967 година. (1351)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, страна 297 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Единство“ село Челопек, Тетовско — Продавница број 3 во село Челопек. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешани индустриски стоки на мало.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“ — село Челопек, Тетовско, со одлука бр. 234 од 28. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Адеми Сабри. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 785 од 22. VIII. 1967 година. (1418)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 125, страна 5, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Земјоделската задруга „Бабур“ — село Пирава, Ристак Симон Пеев, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Земјоделската задруга „Бабур“ — село Пирава е назначен Штерјев Борис Серафим, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 14. VIII. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 809 од 29. IX. 1967 година. (1500)

## РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. V. 1967 година, страна 413, реден број 8 е запишано проширувањето на дејноста на Претпријатието за откуп и продажба на моторни возила со резервни делови, земјоделско-градежни машини и посредување во прометот на стока „Комерц“ од Струмица уште со земјоделско-сточарски производи, купопродажба на земјоделски препарати (хемиски средства) и други помошни средства кои служат во земјоделието.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 01-1424 од 23 III. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 156/67. (1114)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 343, страна 3, книга II, е запишана под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат во Тетово — Погон „Борец“ во село Лешок — Откупно-продажна станица во село Теарце. Предмет на работењето на станицата е: откуп и продажба на сите видови земјоделско-добиточни производи, земјоделско-добиточни репродукциони материјали (семе, вештачки ѓубрива, препарати за заштита на земјоделските растенија и добитокот, добиточна храна и др.), сите видови земјоделски машини и алат, техничко и огревно дрво.

Откупната станица е основана од работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово, со одлука бр. 177 од 5.V.1967 година.

Раководител на откупната станица е Саво Тодоровски.

Станицата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 615 од 24-VII-1967 година. (1263)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VI. 1967 година, рег. бр. 13/67, книга I, е запишана под фирма: Продавница „Сувенир“ во Прилеп на Центарот за домашни ракотворби и сувенири „Сувенир“ од Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сувенири од бакар, ковано железо и друго, како и предмети од дрво, длабока и плитка резба, дрво со седеф, теписи, Килими, јамболии, предмети од слама, керамика и други предмети од домашни ракотворби.

Продавницата е основана од Центарот за домашни ракотворби и сувенири „Сувенир“ од Скопје, со одлука бр. 930 од 2. VI. 1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/58 од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Раководител на продавницата е Илиевска Весела, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува центарот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 159/67. (1278)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26-VI-1967 година, рег. бр. 16/67, книга I, е запишано под фирма: Бифе во село Кукуречани на Фудбалскиот клуб „Победа“, с. Кукуречани. Предмет на работењето на бифето е промет со алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Бифето е основано од Фудбалскиот клуб „Победа“ — с. Кукуречани, со одлука бр. 33 од 15-X-1966 година од управниот одбор и решението бр. 03-568/1 од 27-V-1967 година од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола.

Раководител на бифето е Србиновски Симеон, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува фудбалскиот клуб.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 178/67. (1279)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31-VII-1967 година, рег. бр. 203/55, книга I, е запишано под фирма: Одморалиште во месноста Свети Стефан — Охрид на Претпријатието за откуп, производство, обработка и продажба на тутун од Битола. Предмет на работењето на одморалиштето е: вршење угостителска дејност со сместување и исхрана на членовите запослени во претпријатието и нивните фамилии. Во случај кога одморалиштето располага со слободни места може да обезбедува сместување и исхрана и на други лица кои не се членови на претпријатието.

Одморалиштето е основано од Претпријатието за откуп, производство и обработка на тутун — Битола, со одлука бр. 1580 од 25-VI-1967 година од работничкиот совет и решението бр. 07-9255/1 од 12-VII-1967 година од Одделението за надзор и контрола — Охрид.

Раководител на одморалиштето е Круме Јовчески, а ќе го потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 215/67. (1324)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 335, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Богородица. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Митров Мицо. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 654 од 30-VII-1967 година. (1364)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1079, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Фурка. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија. Раководител на продавницата е Голубов Мирко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 655 од 30-VII-1967 година. (1365)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1081, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија — Продавница во село Кованци. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Мицев Петар. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 656 од 4-VIII-1967 година. (1366)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1079, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија — Продавница во село Петрско. Предмет на работењето на продавницата е промет на мешани стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија.

Раководител на продавницата е Петров Филип. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 657 од 4-VIII-1967 година. (1367)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,

рег. бр. 86, страна 1079, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Серменин. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Батандиев Ѓорѓи.



Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 658 од 4-VIII-1967 година. (1368)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1079, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Габрово. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Насров Тодор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 659 од 4-VIII-1967 година. (1369)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1081, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Давидово. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Благој Илиев.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 660 од 4-VIII-1967 година. (1370)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1081, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Миравци. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Никола Цуклев.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 661 од 5-VIII-1967 година. (1371)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1081, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија — Продавница во село Горничет. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Тодор Ставров.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 662 од 5-VIII-1967 година. (1372)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 83, страна 1081, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија — Продавница за месо во Гевгелија, ул. „Бранд Петрушев“ бр. 7. Предмет на работењето на продавницата е промет со месо.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија.

Раководител на продавницата е Делимитов Дине.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 663 од 5-VIII-1967 година. (1373)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 83, страна 1081, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија — Пиљара во Гевгелија, ул. „Бранд Петрушев“ бр. 17. Предмет на работењето на пиљарата е промет со овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Дуганов Доне.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 664 од 5-VIII-1967 година. (1374)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 86, страна 1083, книга II, е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Солун“ од Гевгелија — Продавница за месо во Гевгелија, ул. „7 ноември“ бр. 5. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Солун“ — Гевгелија.

Раководител на продавницата е Петков Јордан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 665 од 5-VIII-1967 година. (1375)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 25, книга II, е запишана под фирма: Земјоделски комбинат „Куманово“ — Куманово — Продавница број 19 во Скопје, во кругот на Битпазар. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на млеко и млечни производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, сите видови индустриско-прехранбени и селскостопански производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово, со одлука бр. 04-615/6 од 5-VII-1967 година.

Раководител на продавницата е Атанасовски Јован.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 711 од 25-VII-1967 година. (1386)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 204, страна 897, книга III, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со кожни и гумени производи на големо и мало „Анпрокожа и гума“ — Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 78. Предмет на работењето на продавницата е: трговија со кожни производи (горна и долна кожа), готови чевли од сите видови, гумени производи и пластични материји.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Анпрокожа и гума“ — Скопје, со одлука бр. 1750 од 19-VII-1967 година.

Раководител на продавницата е Путниковиќ Ангелина.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 750 од 23-VIII-1967 година. (1391)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 606, страна 453, книга V, е запишана под фирма: „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи од Скопје (под присилна управа) — Самостоен погон — Трговска мрежа во Скопје. Предмет на работењето на погонот е: продажба на чевли на големо и мало, прибор за чевли, чорапи и гумени производи на територијата на СФРЈ.

Погонот е основан од „Газела“ — индустрија за чевли и гумени производи — Скопје, под присилна управа, со решение бр. 01/9400 од 16-VIII-1967 година.

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Арсов Ангел Љубе, раководител, и Ивановски Русе Киро, заменик раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 828 од 31-VIII-1967 година. (1394)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26-X-1967 година, страна 32/67, книга I, е запишана под фирма: Продавница број 10 во Битола, ул. „М. Тито“ бр. 44 на Индустријата за модна конфекција „Славонија“ од Осиек. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на конфекциски производи произведени од осиевачот и стока преземена во комисион како дополнување на асортиманот.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Индустријата за модна конфекција „Славонија“ — Осиек, со одлука од 26-V-1967 година и решението бр. VI-03-1972/1-185 од 19-IX-1967 година.

Продавницата ќе ја потпишува Спиро Савев, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 309/67. (1752)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12-X-1967 година, рег. бр. 52/55, книга I, е запишана под фирма: Колонијална продавница „Јагода“ од с. Мургашево на Трговското претпријатие „Бигла“, с. Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со следните стоки: алкохолни и безалкохолни пијалоци, животни намирници и предмети за куќни потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор, парфимериска и козметичка стока, канцелариски и школски материјал и сите видови селскостопански производи.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар, со одлука бр. 530 од 17-IV-1967 година од работничкиот совет и решението бр. 1025/1 од 26-IX-1967 година од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Демир Хисар.

Раководител на продавницата е Кузмановски Коста, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 302/67. (1754)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12-X-1967 година, рег. бр. 52/55, книга I, е запишана под фирма: Мешовита продавница „Караорман“ во с. Стругово на Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар. Предмет на работењето на продавницата е: трговија на мало со следните стоки: алкохолни и безалкохолни пијалоци, жи-

вотни намирници и предмети за куќни потреби, преработки од тутун, кибрит и прибор, текстил, куса е плетена стока и конфекција, галантериска и базарска стока и конфекција, играчки, парфимериска и козметичка стока, железарска и метална стока, мебел и електрични уреди, бои, лакови, хемиски и друг прибор, производи од гума, каучук и пластични маси, стакло, порцелан и керамичка стока, јажарска стока, каделни и јутени производи и сите видови селскостопански производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Бигла“ од Демир Хисар, со одлука бр. 584/1 од 11-XI-1966 година од работничкиот совет и решението бр. 03-1025/2 од 26-IX-1967 година од Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Демир Хисар.

Раководител на продавницата е Ивановски Перо, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 303/67. (1755)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6-X-1967 година, рег. бр. 117/55, книга III, е запишана под фирма: Продавница за самопослужување во Охрид, ул. „7 ноември“ на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со сите прехранбени и непрехранбени стоки, млечни производи, производи на база на шеќер и какао, разни сувомесни производи, индустриски прехранбени и непрехранбени стоки, како и стоки за домашни потреби.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид, со одлука од работничкиот совет бр. 1331/11 — II од 11-IX-1967 година и решението бр. 07-10597/1 од 21-VIII-1967 година од Одделението за надзор и контрола — Охрид.

Раководител на продавницата е Ефтим Завојче, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 241/67. (1756)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16-X-1967 година, рег. бр. 14/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Егејска“ бр. 102, на Трговското претпријатие „Јасен“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на градежни и огревни материјали и градежна железарија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Јасен“ од Прилеп, со одлука бр. 1589 од 29-IX-1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/318 и 319 од 6-X-1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 314/67. (1762)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16-X-1967 година, рег. бр. 14/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 3 во Прилеп ул. „Јане Сандански“ бр. 31, на Трговското претпријатие „Јасен“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на градежни материјали и градежна железарија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Јасен“ од Прилеп, со одлука бр. 1589 од 29-IX-1967 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-65/320 од 6-X-1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Раководител на продавницата е Неделковски Тодор, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 315/67. (1763)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6-X-1967 година, рег. бр. 11/67, книга II, е запишана под фирма: Откупна станица во Ресен на Трговското претпријатие за откуп и промет со сите видови отпадоци на големо и мало „Наша суровина“ од Скопје. Предмет на работењето на откупната станица е продажба на сите видови отпадоци по регистрацијата на претпријатието.

Откупната станица е основана од Трговското претпријатие „Наша суровина“ од Скопје, со решение бр. 2348 од 15-IX-1967 година од работничкиот совет и решението бр. 04-6709 од 8-IX-1967 година од Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен.

Раководител на откупната станица е Симовски Илија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 276/67. (1765)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16-X-1967 година, рег. бр. 6/55, книга III, е запишана под фирма: Продавница бр. 1 во село Ложани на Земјоделската задруга „Напредок“ од с. Ложани. Предмет на работењето на продавницата е: мешовит промет на мало со сите видови прехранбени производи, мелнички преработки, деликатесни производи, производи од шеќер и какао, како и друга индустриска стока.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Напредок“ од с. Ложани, со одлука бр. 819 од 12-V-1967 година од задружниот совет и решението бр. 09-5126/102 од 25-VII-1967 година од Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Раководител на продавницата е Петрески Митрев Коле, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 258/67. (1769)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14-X-1967 година, рег. бр. 74/55, книга III, е запишана под фирма: Продавница во Струга, „ул. „Маршал Тито“ бр. 68 на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со сите видови прехранбени производи, земјоделски и други индустриски производи.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга, со одлука бр. 1190 од 9-VI-1967 година од работничкиот совет и решението бр. 09-4563/84 од 27-VI-1967 година од Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Раководител на продавницата е Лазароски Ило, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 192/67. (1770)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14-X-1967 година, рег. бр. 74/55, книга III, е запишана под фирма: Продавница во Струга на ул. „Партизанска“ на Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со сите видови прехранбени, земјоделски и други индустриски производи.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга, со одлука бр. 1190 од 9-VI-1967 година од работничкиот совет и решението бр. 09-5290/96 од 15-VII-1967 година од Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Раководител на продавницата е Цветковски Радивоје, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 209/67. (1771)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16-X-1967 година, рег. бр. 14/67, книга II, е запишана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Партизанска“ на Прехранбениот комбинат „Жито Македонија“ — Скопје — Филијала во Кичево. Предмет на работењето на продавницата е промет со леб и бело печиво.

Продавницата е основана од Прехранбениот комбинат „Жито Македонија“ од Скопје — Филијала во Кичево, со одлука бр. 1198 од 19-VII-1967 година од работничкиот совет и решението бр. 09-5517/2 од 29-VII-1967 година од Одделението за инспекција на Собранието на општината Струга.

Раководител на продавницата е Николовски Томе, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 317/67. (1772)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6-X-1967 година, рег. бр. 6/55, книга III, е запишана под фирма: Бифе во село Ложани на Земјоделската задруга „Напредок“ од с. Ложани. Предмет на работењето на бифето е: угостителска дејност, точење на алкохолни и безалкохолни пијалаци и служење во полн обем студени јадења.

Бифето е основано од Земјоделската задруга „Напредок“ с. Ложани, со одлука бр. 461-1 од 20-IV-1967 година од задружниот совет и решението бр. 09-2518/50 од 3-V-1967 година од Одделението за инспекциски работи на Собранието на општината Струга.

Раководител на бифето е Танески Дукадин, а ќе го потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 257/67. (1773)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 277, страна 1099, книга I, е запишано следното: Дејноста на Градежниот занаетчиско услужно претпријатие „9 мај“ — Кратово во иднина се проширува и со стопанисување со станбени згради и работни простории, согласно одлуката бр. 3471 од 30-V-1966 год. на Собранието на општината Кратово и одлуката бр. 63 од 19-I-1967 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 811/66 од 27-I-1967 година. (251)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 304, страна 1501, книга I, е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Шумско-индустрискиот комбинат „Јелак“ — Тетово, Јовановски Перо, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на комбинатот е назначен инженер Стевица Божиновски, кој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Перо Бошковски, Тодоровски Светислав и Горѓиевска Цветанка, сметано од 1-IV-1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 313 од 21-IV-1967 година (837)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 814, страна 825, книга III, е запишано следното: Досегашниот раководител на претставништвото во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 29 на „Аутогехна“ — претпријатието за промет и наем на моторни возила — Загреб, Несторовски Киро, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За раководител на претставништвото е назначен Ристовски Паунов Мирко, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува од 24-V-1967 година, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 508 од 31-V-1967 година. (947)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 277, страна 1039, книга I, е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Градежното занаетчиско услужно претпријатие „9 мај“ — Кратово, Љубен Димитров, е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието е назначен Наков Борисов Стојан, кој ќе го потпишува, задолжува, и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 25-V-1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 508 од 13-VI-1967 година. (977)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 227, страна 651, е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за огнеотпорни материјали „Силика“ — Гостивар, Александар Ристовски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста.

За в. д. директор на споменатата фабрика е назначен Томе Вислимоски. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Матески Андреа, директор на стопанско-сметководниот сектор, и Давидовски Љубе Видоја, шеф на производството, сметано од 16-V-1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 484 од 23-VI-1967 година. (1058)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1000, страна 931, книга IV, е запишано следното: Пискарај в. д. директорот Мирко Таневски, досегашен потписник на Претпријатието за ремонт, сервис и моторни возила, машински услуги, промет со автомобили, резервни делови, продажба на нафтени деривати и друго „Механика“ — Скопје, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето и новоназначените потписници Мешков Глигор, раководител на сметководниот сектор, Трпковски Горѓи, раководител на набавно-продажната служба, и Цековски Калин, шеф на сметководството, сметано од 8-VI-1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 563 од 16-VI-1967 година. (1143)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 175, страна 845, книга IV, е запишано следното: Дејноста на Бифето во село Нерези, во просториите на Радио-телевизија Скопје, на Угостителската работна организација „Пелистер“ — Скопје, се проширува и со давање на сите видови услуги од исхрана, алкохолни и безалкохолни пивала.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 617 од 26-VI-1967 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 113, страна 933, книга I е запишано следното: Дејноста на Индустриското крзнарско кожарско претпријатие „Илинден“ — Куманово, согласно одлуката бр. 206 од 7. IV. 1967 година од работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со продажба на сите видови чевли од кожа и друга материја.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 650 од 27. VII. 1967 година. (1227)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 176, страна 501, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Работничко-службеничкиот ресторан — Куманово, на Тутунскиот комбинат — Куманово, Светозар Нацев Денковски е разрешен од должноста и му престанува правото за потпишување.

За директор на ресторанот е назначен Бранко Младеновски, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Трајко Стоилев Арсовски и Спиро Петруш Павловски, сметано од 12. VII. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 723 од 26. VII. 1967 година. (1229)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 5. VI. 1967 година, рег. бр. 9/65, книга II е запишано следното: Водната заедница „Преспанско Езеро“ од Ресен е ставена под присилна управа, а за присилен управител е назначен Борис Нанчов Петровски, кој е овластен да ја потпишува заедницата.

Водната заедница е ставена под присилна управа со решението бр. 01-5112/1 од 31. V. 1967 година од Општинското собрание — Ресен, со кое е одреден и присилниот управител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 156/67. (1288)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VI. 1967 година, рег. бр. 2/63, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Таневски Горѓи, досегашен директор на Претпријатието за езерски сообраќај „Преспанско Езеро“ — Царина.

Се овластува лицето Рабаџиевски Кире, в. д. директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 179/67. (1293)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-VIII-1967 година, рег. бр. 26/56, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Ристевски Бранко на Претпријатието за јавен автотранспорт од Прилеп.

Се овластува досегашниот потписник Благоја Миновски, директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 242/67. (1459)

#### ИСПРАВКА

Во огласот на Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг“ — Гевгелија, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 11/68, на страна 174, оглас бр. 1221 место зборовите „Маркулов Горѓев Душко“, треба да стои: „Маркудов Горѓев Душко“.

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Здравствена легитимација бр. 96168 на име Анѓа Русмарова, ул. „Пушкин“ бр. 1, Битола. (207)
- Возачка дозвола бр. 87, од СВР — Неготино на име Радоица Шмигик, В. П. 9072 — Косовска Митровица. (2496)
- Лична карта рег. бр. 3394 на име Синадин Грујоски, с. Тажево, Македонски Брод. (2577)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Гоце Симовски, с. Путурце, Битола. (210)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Крушево на име Кеман Ајроски, ул. „Нико Доаѓа“ бр. 66а, Крушево. (211)
- Здравствена легитимација бр. 16845 на име Милица Ристеска, ул. „Ленин“ бр. 114, Прилеп. (212)
- Индекс бр. 1168/66, издаден од Прилеп на име Трајче Танчев, ул. „Богеска Ограда“ бр. 39а, Прилеп. (213)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Билнае Исмаилоска, ул. „Дабнички завој“ бр. 73, Прилеп. (214)
- Свидетелство издадено од Прилеп на име Вера Думеска, ул. „Драган Димески“ бр. 12, Прилеп. (215)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Зухра Исмаилоска, ул. „Дабнички Завој“ бр. 73, Прилеп. (216)
- Здравствена легитимација бр. 13001, издадена од ЗСО — Куманово — Филијала Крива Паланка на име Милица Лазаревиќ, ул. „Жерој Карпош“ бр. 78, Крива Паланка. (217)
- Здравствена легитимација бр. 25639, издадена од ЗСО — Струга на име Гордана Петреска, с. Лажани, Струга. (218)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Дебар на име Гафур Алијовски, с. Долно Косоврасти, Дебар. (220)
- Здравствена легитимација на име Назми Зупапа Исни, Дебар. (221)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 343/4089, издадена од ЗСО — Кичево на име Драге Стојанов Петковски, с. Требовље, Македонски Брод. (222)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Битола на име Бранко Темелковски, с. Прелубје, Ресен. (223)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Ѓорѓи Ставре Ангеловски, с. Златари, Ресен. (224)
- Здравствена легитимација на име Трајко Ачдов, с. Чашка, Т. Велес. (225)
- Здравствена легитимација на име Ѓорѓи Чанов, ул. „Љубен Весов“ бр. 8, Т. Велес. (226)
- Свидетелство за завршен I клас ХТТУ на име Ристо Личорски, н. Чашка, Т. Велес. (227)
- Здравствена легитимација бр. 23411 на име Анастас Костов, Неготино. (228)
- Здравствена легитимација на име Беџет Бегеми, с. Јаџинге, Тетово. (229)
- Здравствена легитимација бр. 12835 на име Азби А. Аџулац, с. Милетино, Тетово. (230)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Славјанка Атанасовска, с. Јанчиште, Тетово. (231)
- Свидетелство бр. 10/280 на име Расим Ејуџи, с. Лаковица, Гостивар. (232)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 4575, издадена од КЗСО — Штип на име Љуба Коцева Тонева, с. Никоман, Штип. (233)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Браќа Миладинови“ — Пробиштип на име Русе Блажев Николов, с. Трипатанци, Пробиштип. (234)
- Здравствена легитимација бр. 527, издадена од КЗСО — Пробиштип на име Донка Јовановска, ул. „Доне Божинов“ бр. 2, Пробиштип. (235)
- Здравствена легитимација на име Бранко Василев Поповски, Ф-ка Руен, Кочани. (236)

- Здравствена легитимација на име Мане Митев Славков, с. Мојанци, Кочани. (237)
- Здравствена легитимација на име Љубица И. Ангелова, с. Оризари, Кочани. (238)
- Здравствена легитимација на име Фердо А. Божинов, ул. „Гоце Делчев“ бр. 35, Кочани. (239)
- Здравствена легитимација бр. 9512 на име Богдана Велиновска, с. Полаки, Кочани. (240)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Митра Мицевска, ул. „Сутјеска“ бр. 54б, Битола. (241)
- Здравствена легитимација на име Убавка Стојановска, ул. „Благоја Госка“ бр. 3, Тетово. (242)
- Здравствена легитимација бр. 5289, издадена од ЗСО — Кочани на име Васка Коце Нацкова, ул. „29 ноември“ б. б. Винаца. (243)
- Здравствена легитимација бр. 8423, издадена од ЗСО — Скопје на име Ружица Русевска, Скопје. (244)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Акиле, Агим, Ханифе, Африм и Газменд Абазии, Скопје. (245)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Агим Хоџа, Скопје. (246)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боре Христовски, Скопје. (247)
- Индекс бр. 3907 издаден од Техничкиот факултет — Скопје на име Борис Петровски, Скопје. (248)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љуљета Јаха, Скопје. (249)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Зареска, Скопје. (250)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Б. Данаиловски, Скопје. (251)
- Диплома за положен стручен испит, квалификуван работник — бравар — издадена од Собранието на општината „Кале“ — Скопје на име Мимин Пајазити, Скопје. (252)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хајрија Мајуновиќ, Скопје. (253)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Мазарков, Скопје. (254)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шаха Гаши, Скопје. (255)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тасе Костоски, Скопје. (256)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кочани на име Деса Митева, Скопје. (257)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рада Бошкова, Скопје. (258)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Урошевац на име Шукри Аземи, Скопје. (259)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Ниш на име Борко Пешовски, Скопје. (260)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владо Левковски, Скопје. (261)
- Свидетелства за завршени I, II и III клас гимназија „Раде Јовчески“ — Скопје на име Јелена Б. Иванова, Скопје. (262)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гулатма Бајрам, Скопје. (263)
- Работна книшка бр. 35875, издадена од Бирото за труд — Скопје на име Киро К. Димовски, Скопје. (264)
- Свидетелства за I, II и III година издадени од Специјалното индустриско училиште во Скопје на име Икмет Усинова Бегова, Скопје. (265)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тереза Палиќ, Скопје. (266)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милан Ј. Пацковски, Скопје. (267)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цена Тасева, Скопје. (268)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Димитровски, Скопје. (269)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојанчо Боневски, Скопје. (270)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Томе Арсовски, Скопје. (271)

- Службена легитимација бр. 001192, издадена од ГСП — Скопје на име Милорад Пислев, Скопје. (272)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Себуш Арифџи, Скопје. (273)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Бранислав Кузмановски, Скопје. (274)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Коле и Светлана Јордановски, Скопје. (275)
- Здравствена легитимација на име Кица Андоноска, ул. „11 октомври“ бр. 47, Прилеп. (276)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп бр. 68775 на име Благоја Павлоски, ул. „Круме Волнароски“, Прилеп. (227)
- Ученичка книшка на име Борис Леов, ул. „Владимир Назор“ бр. 58, Т. Велес. (278)
- Здравствена легитимација на име Марија Стојанова, I комуна, бр. 5, Т. Велес. (279)
- Здравствена легитимација бр. 55875, издадена од КЗСО — Гостивар на име Јашар Векири, с. Горна Бањица, Гостивар. (280)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Ислам Муслиџи, с. Долно Гоновица, Гостивар. (281)
- Сообраќајна книшка од возило ТАМ-4500 рег. бр. ТЕ 28-98 на име Насуф Ханџи, ул. „Б. Јовановски“ бр. 14, Гостивар. (282)
- Свидетелство за завршено стопанско училиште УЗУС при Училиштето „Кочо Рацин“ — Битола на име Панде Зенговски, с. Буково, Битола. (285)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Столе Бошевски, с. Мегленци, Битола. (286)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Микрем Керимова, ул. „Козјачка“ бр. 52, Битола. (287)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Владо К. Бускиновски, ул. „М. Тито“ бр. 9, Битола. (288)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Лефтерија Шунда, ул. „Кочанска“ бр. 2, Битола. (289)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Марија К. Конева, ул. „Кичево“ бр. 18, Битола. (290)
- Ученичка книшка издадена од с. Мажучиште на име Томе Ташески, с. Мажучиште, Прилеп. (291)
- Здравствена легитимација на име Батку Мео Африм, ул. „ЈНА“ бр. 37, Дебар. (292)
- Здравствена легитимација на име Пенка Чанова, ул. „11 октомври“ бр. 2, Т. Велес. (293)
- Возачка дозвола бр. 580, издадена од ОВР — Тетово на име Стојан Јованов, с. Вратница, Тетово. (294)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Јаница Спасеноска, ул. „Никола Паралунов“ б. б. Гостивар. (295)
- Здравствена легитимација на име Наиле Абдили, ул. „Корушка“ бр. 46, Тетово. (296)
- Уверение бр. 1177 од 30. IX. 1967 година за самообавување на занает — кројач на машка и женска облека, издадено од Собранието на општината Тетово на име Добре Крстев, ул. „ЈНА“ б. б. Тетово. (297)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Етем Ниџази Руси, ул. „Радован Цоник“ бр. 90, Тетово. (298)
- Здравствена легитимација на име Фатиме Серапо, ул. „Преспанска“ бр. 54, Тетово. (299)
- Здравствена легитимација бр. 2451, издадена од КЗСО — Бор на име Аритон Ристов, с. Горобинци, Свети Николе. (300)
- Здравствена легитимација бр. 242, издадена од ЗСО — Радовиш на име Трајан Иганов, Радовиш. (301)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Андон Синадиновски, с. Звечан, Кичево. (303)
- Здравствена легитимација на име Стефка А. Лиштова, Кавадарци. (304)
- Здравствена легитимација бр. 38971, издадена од КЗСО — Гостивар на име Здравко Здравковски, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 6, Гостивар. (305)
- Здравствена легитимација бр. 41670, издадена од ЗСО — Гостивар на име Асије Муслиџи, с. Речане, Гостивар. (307)
- Здравствена легитимација бр. 39523, издадена од ЗСО — Гостивар на име Неат Муслиџи, с. Речане, Гостивар. (307)
- Здравствена легитимација бр. 38072, издадена од ЗСО — Гостивар на име Реџије Муслиџи, с. Речане, Гостивар. (308)
- Здравствена легитимација бр. 51042, издадена од ЗСО — Гостивар на име Бетула Муслиџи, с. Речане, Гостивар. (309)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Африм Муслиџи, с. Речане, Гостивар. (310)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Вера Трајкова, ул. „Ваташа“ бр. 44, Битола. (312)
- Здравствена легитимација на име Вангел Љарков, Смилевски, с. Добрушево, Битола. (313)
- Свидетелство од II клас гимназија на име Василка Спировска, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 1, Битола. (314)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Блаже Ангеловски, с. Варош, ул. „Благоја Шукурски“ бр. 13, Прилеп. (315)
- Свидетелство издадено од Прилеп на име Љубе Трајчевски, ул. „Крушевска“ бр. 50, Прилеп. (316)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Лорета Горгиева, ул. „М. Тито“ бр. 27/IV, Т. Велес. (317)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Зора Горгиева, ул. „М. Тито“ бр. 27/IV, Т. Велес. (318)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Тодор Т. Кондев, ул. „Благоја Горева“ бр. 67, Т. Велес. (319)
- Здравствена легитимација на име Цвета Ристова, ул. „Димка Најдов“ бр. 74, Т. Велес. (320)
- Здравствена легитимација на име Нада Ристова, ул. „Димко Најдов“ бр. 74, Т. Велес. (321)
- Здравствена легитимација на име Сафет Граца, с. Г. Оризари, Т. Велес. (322)
- Здравствена легитимација на име Милан Колек Скандев, с. Ваташа, Кавадарци. (323)
- Здравствена легитимација на име Ханифе Сулејмани, с. Пирок, Тетово. (324)
- Здравствена легитимација на име Јанко Костадиновски, с. Д. Седларце, Тетово. (325)
- Ученичка книшка за завршено VII одделение бр. 396/II издадена од Училиштето „Братство единство“ на име Борче Добревски, с. Цепчиште, Тетово. (326)
- Здравствена легитимација бр. 15034, на име Имет Сулејман, с. Пирок, Тетово. (327)
- Здравствена легитимација бр. 28210, издадена од ЗСО — Тетово на име Мемедали Мемета Асипи, ул. „И. Р. Лола“ бр. 11, Тетово. (328)
- Работна книшка издадена од Собранието на општината — Тетово на име Столе Антевски, с. Подбреге, Тетово. (329)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Гостивар на име Лина Калгури, ул. „Балиндолска“ бр. 46, Гостивар. (330)
- Здравствена легитимација бр. 45785, издадена од КЗСО — Скопје на име Љубица Богданоска, ул. „Борис Кидрич“ бр. 184, Гостивар. (331)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Амет Ибраими, Скопје. (332)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мустафа Хасан Шукри, Скопје. (333)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Софија Нурковиќ, Скопје. (334)

- Воена книшка издадена од Скопје на име Бајрам И. Реџепов, Скопје. (335)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томе Стефановски, Скопје. (336)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славко Колевски, Скопје. (337)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Васка Циџорова, Скопје. (338)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милева Маркудоба, Скопје. (339)
- Свидетелство (уверение) бр. 02-124/2 за завршено општо образование при работничкиот универзитет — Скопје на име Стиљан Несторовски, Скопје. (340)
- Свидетелство за завршено IV година средно медицинско училиште во Скопје на име Блага Тодева, Скопје. (341)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Богдан Младеновски, Скопје. (342)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Михајло Ѓорѓиевски, Скопје. (343)
- Ученичка книшка за завршено VIII одделение, издадена од Осмолежката „М. Пијаде“ — Ѓ. Петров на име Николинка Рателова, Скопје. (344)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Симоновска, Скопје. (345)
- Индекс бр. 13506, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Благородна Камчева, Скопје. (346)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Перинска, Скопје. (347)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стеван Чепишевски, Скопје. (348)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Свети Никола на име Трајанче Донеv, Скопје. (349)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Битола на име Ристо и Верица Димитриовски, Скопје. (350)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранка Личеноска, Скопје. (351)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весна Наскова, Скопје. (352)
- Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Осмолежката „Гоце Делчев“ — Скопје на име Стојче Младеновски, Скопје. (353)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Добрица Милошевиќ, Скопје. (354)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Ферат, Аднан, Абдурахман, Осман и Нагет сите Егем, Скопје. (355)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елида Стоименова, Скопје. (356)
- Свидетелство бр. 22/59, за завршено подготвителна педагошка во УЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Борис Смилевски, Скопје. (357)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јакуп Керала, Скопје. (358)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо К. Церков, Скопје. (359)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Манире Шабани, Скопје. (360)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јовица Маринковски, Скопје. (361)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Младен Димовски, Скопје. (362)
- Свидетелство за VIII одделение при Училиштето за возрасни „Александар Урдаревски“ — Скопје на име Нуредин Еминов, Скопје. (363)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неџбедин Абдулов, Скопје. (364)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Злата Стојковска, Скопје. (365)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Донка Тромановска, Скопје. (366)
- Работна книшка рег. бр. 972, серија 332294, издадена од Скопје на име Надежда Стојанова, Скопје. (367)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангелина Стојановска, Скопје. (368)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ратка Ѓорѓиева, Скопје. (369)
- Оружен лист бр. 544, издаден од Одделението за внатрешни работи — Тетово на име Шаип Ферати, Тетово. (370)
- Здравствена легитимација бр. 41027/1, издадена од Урошевац на име Љума Касам, Рудник „Радушa“ Ѓ. Петров. (371)
- Здравствена легитимација на име Сузана Гашиќоска, ул. „Кочо Рацин“ бр. 1, Прилеп. (372)
- Возачка дозвола бр. 635 на име Јордан Бонески, ул. „Браќа Шемкоски, бр. 44а, Прилеп. (373)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 3401/4407, издадена од КЗСО — Кичево на име Милован С. Настовски, с. Ковче, Македонски Брод. (374)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трајан Стојкоски, с. Тополница, Македонски Брод. (375)
- Свидетелство за VIII одделение на име Злате Синадиновски, с. Д. Манастирец, Македонски Брод. (376)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Доста Трпчевска, с. Наколец, Ресен. (377)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Пемба Селимова, Ресен. (378)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Живка Ѓорѓиевска, с. Јанковец, Ресен. (379)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Ресен на име Љуба Старкова, с. Јанковец, Ресен. (380)
- Свидетелство од I клас гимназија издадено од Училиштето „Кочо Рацин“ — Т. Велес на име Вера Алексова, с. Мартолци, Т. Велес. (381)
- Здравствена легитимација на име Перо Здравев Јованов, ул. „Вера Циривири“ бр. 112, Т. Велес. (382)
- Здравствена легитимација на име Ристо Ресовски, ул. „Блажо Алексов“ Кавадарци. (383)
- Здравствена легитимација на име Ната Кочова Јованова, Кавадарци. (384)
- Работна книшка бр. 5, издадена од Радовиш на име Стојанов Петар Лазов, Неготино. (385)
- Здравствена легитимација бр. 30840, издадена од ЗСО — Тетово на име Миодраг Стефановски, Тетово. (386)
- Здравствена легитимација на име Фикрије Аирули, с. Доброните, Тетово. (387)
- Свидетелство за III година издадено од Гимназијата „Панче Поповски“ Гостивар на име Кечан Селими, с. Форино, Гостивар. (388)
- Свидетелство од I година издадено од Гимназијата „Панче Поповски“ — Гостивар на име Кенан Селмани, с. Форино, Гостивар. (389)
- Здравствена легитимација на име Миле В. Кралеv, с. Уларци, Кочани. (391)
- Здравствена легитимација на име Славко Мчладичов, с. Спанчево, Кочани. (392)
- Здравствена легитимација бр. 4838, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Љубица Јончева Анчева, с. Трооло, Пробиштип. (393)
- Здравствена легитимација бр. 8327, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Точке Митевски, с. Древено, Пробиштип. (394)
- Здравствена легитимација бр. 17119, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Виданчо Строиманов, Пробиштип. (395)
- Ученичка книшка бр. V/787, издадена од Училиштето „Коле Канински“ на име Пеце Митревски, ул. „Кочо Палигора“ бр. 18, Битола. (396)
- Ученичка книшка за I до V одделение, издадена од Училиштето „Кирил и Методи“ — Битола на име Сузана Шукунда, ул. „Цветан Димов“ бр. 29, Битола. (397)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Олга Маричевска, с. Лажец, Битола. (398)
- Здравствена легитимација бр. 106643, издадена од ЗСО — Битола на име Симон Лазаревски, с. Ивањевци, Битола. (399)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Сотир Јовановски, ул. „Маврово“ бр. 2, Битола. (400)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Стојна Бурлијовска, ул. „Воримечка“ бр. 47, Битола. (401)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Зора Ристевска, ул. „Даме Груев“ бр. 22, Битола. (402)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Алуш Камина, ул. „Караорман“ бр. 44, Битола. (403)

Ученичка книшка издадена од Прилеп на име Ружа Оклеска, ул. „Ленин“ бр. 7, Прилеп. (404)

Ученичка книшка издадена од Прилеп на име Тодорка Пазеска, ул. „Петта бригада“ бр. 7, Прилеп. (405)

Здравствена легитимација бр. 33292, издадена од КЗСО — Кичево на име Вукосава Тасеска, с. Требино, Македонски Брод. (406)

Здравствена легитимација бр. 14700 на име Арслан Акифи, с. Д. Палчиште, Тетово. (407)

Ученичка книшка за завршено VII одделение основно училиште „Братство единство“ — Гостивар на име Веле Николовски, с. Балиндол, Гостивар. (408)

Здравствена легитимација на име Божин Спасов, с. Градец, Кочани. (409)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Делчево на име Дивна Јосифовска, Делчево. (410)

Индекс бр. 429, издаден од Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје на име Стојче Тодоровски, Скопје. (412)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Македонка Живкова, Скопје. (413)

Ученичка книшка за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката „Стиф Наумов“ — Скопје на име Лена Горги Митревска, Скопје. (414)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милорад Луковски, Скопје. (415)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Евица Стојановиќ, Скопје. (416)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирослав Трифуновски, Скопје. (417)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Стојановски, Скопје. (417)

Свидетелство од I, II и III година при ЕМУЦ — машински отсек — во Скопје на име Костадин Ј. Паланков, Скопје. (418)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Осмолетката „Тефејуз“ — Скопје на име Исмет Фејзула, Скопје. (419)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рабише Агуши, Скопје. (420)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алексо Каролиев, Скопје. (421)

Здравствена легитимација бр. 69345 издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета А. Атанасовска, Скопје. (422)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Горгиоска, Скопје. (423)

Свидетелство бр. 12/3. VII. 1964 година за положен испит за квалификуван електроинсталатер, издадено од Собранието на општината Саат Кула — Скопје на име Џељал А. Селиманов, Скопје. (425)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодорка Тодоровска, Скопје. (425)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Даниела Божарова, Скопје. (426)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Ванчо Д. Трајков, Скопје. (427)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето во Кратово на име Јован Арсиќ, Скопје. (428)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ НА МАКЕДОНИЈА „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ  
распишува

### К О Н К У Р С

за реизбор на ДИРЕКТОР на ансамблот „Танец“

На конкурсот можат да учествуваат истакнати научни, културни и општествени работници со подолготрајно раководно искуство и организациони способности во музичко-сценските и другите културни установи, а што ги исполнуваат општите услови и условите од член 43 од Основниот закон за установите.

Пријавите со биографија и документи за исполнување на горните услови од конкурсот се доставуваат до конкурсната комисија за именување директор на Ансамблот за народни игри и песни на Македонија „Танец“ — Скопје.

Конкурсот трае 20 дена од денот на неговото објавување.

Некомплетните молби конкурсната комисија нема да ги разгледува.

Од Конкурсната комисија (943)

### СОДРЖИНА

Страна

131.	Решение за престанување функцијата на членови и именување членови на Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — — — — —	209
132.	Решение за разрешување и именување претседател и член на Управниот одбор на Републичкиот фонд за научно-истражувачка работа — — — — —	209
133.	Решение за именување советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање — — — — —	209
134.	Решение за разрешување помошник на републичкиот секретар за индустрија и трговија — — — — —	209
135.	Решение за именување директор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството — — — — —	210
136.	Решение за именување директор на Архивот на Македонија — — — — —	210
137.	Решение за бришење од списокот на работни организации односно стручни служби кои исполнуваат услови за вршење стручна контрола на производството на семе, за утврдување квалитетот на семе и за вршење анализа на семето — — —	210
138.	Конкурс за условите и начинот под кои Стопанската банка — Скопје ќе дава кредити за учество во изградба на комунални објекти — — — — —	210
✓	Дополнување на Објавата за запишување во регистарот на производителите на семе	211
✓	Дополнување на Објавата за запишување во регистарот на доработувачи на семе	211
✓	Објава за бришење од Регистарот на производители на семе — — — — —	211
✓	Објава за бришење од Регистарот на доработувачи на семе — — — — —	211